

СОСТОЈБАТА СО РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА

1 ноември 2020 – 31 март 2021

260

случаи на прекршувања на
работнички права пријавени
во Хелсиншкиот комитет за
човекови права



47



176

1630

Дадена правна помош на 1630
работнички и работници од
различни средини и сектори


Распределба на бројот
на случаи по градови

Штип	99	Велес	3
Скопје	71	Битола	2
Неготино	23	Делчево	1
Кочани	11	Радовиш	1
Пробиштип	8	Гевгелија	1
Македонска Каменица	4	Куманово	1
Чешиново	4	Охрид	1

За 30 случаи нема податок

Правно советување

Успешно во 100% од случаите



Позитивен во 22 случаи

Негативен во 17 случаи

Непознат во 221 случаи

Институциите не доставиле
повратен одговор, не е доставена
повратна информација од
работниците или постапката сè
уште не е завршена.

Застапеност на прекршувањата по области

Прекршувањата на работничките права се застапени во речиси сите
гранки, но најголем дел од нив во:

Текстилна индустрија	141	
Трговија	12	Приватен сектор
Производство	4	195
Здравство	4	Јавен сектор
Градежништво	3	13

Во 52 случаи работничките и работниците не доставиле податоци за
дејноста каде што се случило прекршувањето

Регрес за годишен одмор (К-15) 33

Отпуштања од работа 29

Исплата на плата под минималната 28

Неисплатени додатоци на плата
(прекувремена работа, ноќна работа,
работа на празник, минат труд) 28

Неисплатена плата и/или намалување
на плата 23

Безбедност и здравје при работа
(повреда на работно место,
непочитување на мерки за заштита од
коронавирусот) 15

Принудно спогодбено раскинување на
договорот за вработување 10

Вознемирување на работно место 9

Годишен одмор 8

Паричен надоместок во случај на
невработеност 8

Информација за користење државна
финансиска помош 7

Породилно отсуство 5

Информација за користење на правото
на штрајк 4

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Број на поднесени барања за
вонреден инспекциски надзор: 25

Позитивни: 10


Негативни: 6

Не е добиен одговор: 9

Државниот инспекторат за труд единствено доставува Известувања до
подносителот; во ниту еден случај не доставил целосна документација за
извршениот надзор.

Подрачни единици на ДИТ:

Скопје	18
Кочани	2
Пробиштип	1
Штип	3
Гевгелија	1




Предмет на инспекциски надзор:

- Неисплатен регрес за годишен одмор (К-15) 6
- Минимална плата 4
- Безбедност и здравје при работа 4
- Прекувремена работа 4
- Намалување и/или неисплаќање на плати 2
- Незаконити откази 3
- Други повреди на права од работен однос
(непријавени работници, распоредување на друго
работно место, трансформација на работен однос,
работа на празник, минат труд, пресметки на плата) 8

Во неколку случаи барањата за вонреден инспекциски надзор се
однесувале на повеќе од една повреда на право од работен однос.

Период од поднесено барање до добиен одговор од ДИТ



Статус на барањата за кои сè уште нема одговор од ДИТ

